



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во готово.

Петок, 7 март 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. III

Цена на овој број е 6.— дин. — Преплатата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.— — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

132.

У К А З

На основа членот 74 точка 16 Уставот, а по предлог на Владата ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

прогласуе

за претпријатија од општодржавно значење следни претпријатија:

- 1) инж. Крстулович Ловро и Карготић М., градежно претпријатие — Сплит;
- 2) инж. Плезибат Мате, градежно претпријатие — Сплит;
- 3) инж. Макиедо Перо, градежно претпријатие — Сплит;
- 4) Филиалата на Ријека на претпријатието инж. Срамел Владимир — Љубљана.

У. бр. 347

4 март 1947 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

133.

На основа членот 62 Основниот закон за државните стопански претпријатија Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ОТКУПНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Прописите на оваа уредба ќе се применуат на сите државни стопански претпријатија чија основна дејност е откуп на производи за кои што важат единствени цени од Наредбата на Владата ФНРЈ од 14 јануари 1947 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 5 од 17 јануари 1947 година) и тоа непосредно од произвођачот односно од посредникот на отпадците.

Член 2

Оснивањето и употребувањето на Фондот на раководството кај државните откупни претпријатија

како и Централниот фонд кај нивните административно-оперативните раководачи се врши спрема одредбите на оваа уредба.

Член 3

Средствата на Фондот на раководството се остваруат од:

а) доприносот кој што се утврдуе врз основа на основниот постоток од вкупниот со план предвидениот годишен откуп на дотичното претпријатие. Основниот постоток може да биде различит со оглед на видовите на производите или предметите кои што се откупуат;

б) 50% на износот од уштедата на смауењето трошковите на откупот во смисла на чл. 8 Уредбата за трошковите на државните откупни претпријатија.

Основниот постоток на доприносот за Фондот на раководството ќе го пропише по претходното мислење на Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 4

Доколку претпријатието го префрлуе со план предвидениот износ на откупот, во истата сразмера ќе се поголеми и основниот постоток на доприносот за Фондот на раководството.

Доколку претпријатието не го исполнуе со план предвидениот износ на откупот, во истата сразмера ќе се смауе и основниот постоток на доприносот за Фондот на раководството.

Претпријатијата кои што имаат неоправдано поголеми трошкови на откупот од нормираните или ако неоправдано не го исполнат планот на откупот, за односно време го губат правото на допринос за Фондот на раководството.

За оправданоста на поголеми трошкови на откупот или неисполнуење планот на откупот одлучуе административно-оперативниот раководач.

Член 5

Средствата на Фондот на раководството ќе се употребат:

а) за одделно наградуење работниците и службениците кои што со примена на порационално работење го остваруат или префрлуат планот на откупот или ги снизуат нормираните трошкови на откупот и кои што со своето залагање особено се истакнуат;

б) за подигање стручната спрема на работниците и службениците;

в) за изградба социалните и културните установи на работниците и намештениците.

Од Фондот на раководството не можат да се наградуат директорот и неговите заменици односно помоќници.

Член 6

Со Фондот на раководството управуе директорот на претпријатието.

Директорот е должен да при употреба средствата на Фондот на раководството се советуе со синдикалната организација во претпријатието.

Синдикалната организација може на одлуките на директорот да стави свои забелешки до надлежниот административно-оперативен раководач.

Член 7

Сите претпријатија под раководство на еден административно-оперативен раководач се должни да уплатуат на Централниот фонд 5% од уплатите во Фондот на раководството.

Член 8

Средствата на Централниот фонд ќе се употребат за награди на директорите на претпријатијата, нивните заменици односно помоќници, техничкиот персонал како и за истакнатите работници и службеници на претпријатието.

Со Централниот фонд управуе административно-оперативниот раководач.

Член 9

Фондот на раководството ќе го основат претпријатијата со 1 јануари 1947 година.

Централниот фонд ќе го основат административно-оперативните раководачи со 1 јануари 1947 година.

Член 10

Во духот на општите прописи од оваа уредба владите на народните републики ќе донесат одделни прописи за Фондот на раководството на оние државни откупни претпријатија од републиканско и локално значење кои што не се обванати со оваа уредба.

Член 11

Поблиски одредби за спроведување на оваа уредба по предлог од надлежното министерство односно од комитетот на Владата ФНРЈ ќе донесуе Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Член 12

Оваа уредба влегуе со сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 март 1947 година.

6 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ
и Министер на индустријата ФНРЈ

Борис Кидрич, с. р.

134.

На основа членот 7 и 53 Законот за даноци, а по предлог на Министерот на финансии ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕМЕНА ТАРИФА НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Член 1

Привремената тарифа на данокот на промет на производи се мењава и дополнуе со прописите на „Првите измени и дополнуења на привремената тарифа на данокот на промет на производи“, кои што се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Со оглед да стопите на данокот на промет на производи, заради нивното заокружуење, не ја зафатуат во целост општодржавната акумулација кај производи со единствени цени, незафатената акумулација се наплатуе во корист на собирната сметка I на Министерството на финансии ФНРЈ кај Народната банка, а спрема прописите кои што важат за наплата данокот на промет на производите, Износот на овие разлики го утврдуе Министерот на финансии ФНРЈ.

Член 3

На промет на стока која што се изводи се плаќа данок како и на промет на таква стока во земјата. Министерот на финансии ФНРЈ во согласност со Министерот на надворешната трговија ФНРЈ може во целина или делимично да го надокнади платениот данок, ако извозничкото претпријатие докаже оти при извозот постигнало помала цена од цената на домашното тржиште.

Член 4

Оваа уредба влегуе во сила со објавуењето во „Службениот лист ФНРЈ“, а ќе се применуе од 1 март 1947 година, со тоа што до објавуењето на „Првите измени и дополнуења на привремената тарифа на данокот на промет на производи“, на промет производи на кои што од 1 март 1947 година им се одредуат единствени цени, данокот ќе се наплатуе во износи кои што се наведени во ценовниците на Сојузниот уред за цени односно земските уреди за цени, а кои што одговараат на стопите одредени во „Првите измени и дополнуења на привремената тарифа на данокот на промет на производи“.

6 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

135.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ и чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на надворешната трговија ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКЦИИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕГЈУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА И ЈАВНИ СКЛАДИШТА

Член 1

Во Министерството на надворешната трговија ФНРЈ како административно-оперативни раководачи на државните трговски претпријатија од општодржавно значење кои што се занимаваат со извоз и увоз и со работи на меѓународна шпедиција и јавни складишта, се осниваат:

- 1) Генерална дирекција на извоз;
- 2) Генерална дирекција на увоз; и
- 3) Главна дирекција за меѓународна шпедиција и јавни складишта.

Член 2

Генералната дирекција односно Главната дирекција од чл. 1 на оваа уредба се непосредно под раководство на министерот.

Член 3

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ одредуе со кои претпријатија ќе управуваат генералните дирекции на извоз и увоз односно Главната дирекција за меѓународна шпедиција и јавни складишта.

Член 4

На чело на генерална дирекција односно Главната дирекција стои генерални односно главни директор, кој што непосредно управуе со сите работи на дирекцијата.

Со работите на планот управуе директорот на планот, а со комерцијалните работи управуе комерцијалниот директор.

Член 5

Генералните дирекции односно Главната дирекција од чл. 1 на оваа уредба имаат секретаријат, кому е на чело секретар. Секретарот управуе со правните и општите работи на дирекцијата.

Член 6

Генералните директори, главниот директор и другите директори ги поставуе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 7

Генералниот директор односно главниот директор со директорот на планот, комерцијалниот директор и секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раководи генералниот односно главниот директор.

Колегиумот е советодавен орган на генералниот односно главниот директор, кого тој го свикне по сите поважни работи и начелни прашања и по поважни работи на оперативното раководење како што се изработуење на планот, организација на претпријатието, заклучуење поважни договори, рационализациј, нацрти на правни прописи и слично.

Ако генералниот односно главниот директор не се сложи со предлозите на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара одлука на министерот. Ова не го обуставуе извршуењето на наредбата на генералниот односно главниот директор.

Член 8

Генералните дирекции односно Главната дирекција од чл. 1 на оваа уредба водат книговодство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

Член 9

Генералната дирекција односно Главната дирекција од чл. 1 на оваа уредба ќе ги покриваат своите со буџет предвидени расходи, со приходите добивени од доприносите, кои што ќе ги уплатуваат претпријатијата кои што се навојат под нивно административно-оперативно раководство.

Член 10

Се укинуваат досегашните управи за извоз, увоз и транспорт.

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ одредуе кои работи од надлежноста на досегашните управи за извоз, увоз и транспорт ќе се пренесат во надлежност на новооснованите генерални дирекции на извоз и увоз односно на Главната дирекција за меѓународна шпедиција и јавни складишта.

Член 11

Поблиски прописи за организација и работење на генералните дирекции односно Главната дирекција, овластуење генералниот, главниот и другите директори, како и прописи за администрација пропишуе со правилник Министерот на надворешната трговија ФНРЈ.

Член 12

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

6 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на надворешната трговија,

инж. Никола Петровиќ, с. р.

136.

На основа членот 78 и членот 80 став 2 Уставот ФНРЈ и членот 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за доносуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на рударството ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА**ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ И ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РУДАРСТВОТО ФНРЈ****Член 1**

Во Министерството на рударството ФНРЈ се осниваат како административно-оперативни раководства на рударските и топиличарските претпријатија од општодржавно значење следните генерални односно главни дирекции:

- 1) Генерална дирекција за јаглен;
- 2) Генерална дирекција на црна металургија;
- 3) Генерална дирекција на рудници и топилици на обоени метали;
- 4) Главна дирекција за неметали;
- 5) Главна дирекција за нафта и плин.

Член 2

Генералните и главните дирекции се непосредно под раководство на министерот.

Член 3

Генералните и главните дирекции имаат надлежност која што им е со закони и уредби дадена на главните управи.

Министерот на рударството одредуе со кои претпријатија од надлежноста на министерството односно досегашните главни управи ќе управуе која генерална односно главна дирекција.

Член 4

На чело на генерална односно главна дирекција стои генерални односно главни директор, кој што непосредно управуе со сите работи на дирекцијата.

Член 5

Со работите на погонот во генералната односно главната дирекција управуе генерални односно глав-

ни инжењер, кој што е заедно и прв заменик на генералниот односно главниот директор.

Со кадровските работи управуе заменик на генералниот односно главниот директор.

Со планските работи управуе директорот на планот, а со комерцијалните работи управуе комерцијалниот директор.

Член 6

Генералните и главните дирекции имаат секретаријат, кому што е на чело секретар. Секретарот ги води и управуе со правните и општите работи на дирекцијата.

Член 7

Генералниот односно главниот директор, генералниот односно главниот инжењер и другите директори ги поставуе Министерот на рударството со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 8

Генералниот односно главниот директор со генералниот односно главниот инжењер, со заменикот на директорот за кадровски работи, со директорот на планот, со комерцијалниот директор и секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раковои генералниот односно главниот директор.

Колегиумот е советодавен орган на генералниот односно главниот директор, кого тој го свикнуе по сите поважни работи и начелни прашања, по поважни технички прашања и поважни прашања на оперативното раководење, како што е изработување на планот, организација на претпријатието, заклучување поважни договори, реконструкции, рационализации, нацрти на правни прописи и слично.

Ако генералниот односно главниот директор не се сложи со предлозите на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара одлука на министерот. Ова не го обуставуе извршувањето на наредбата на генералниот односно главниот директор.

Член 9

Генералните и главните дирекции водат книговодство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

Член 10

Поблиски прописи за организација на генералните и главните дирекции, овластувања на генералниот односно главниот и другите директори, како и прописи за администрација донесуе со правилник Министерот на рударството ФНРЈ.

Член 11

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

6 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на рударството,
Бане Андрејевиќ, с. р.

137.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ по предлог на Министерот на рударството ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ПРАВИЛАТА НА СИГУРНОСТА НА РУДАРСКОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Се овластуе Министерот на рударството ФНРЈ да во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ пропише општи правила на сигурност на рударското работење, кои што ќе содржуат:

1) мерки за заштита животот и здравјето на запослениот персонал;

2) мерки за сигурност на рударските работи;

3) мерки за заштита површината од рударските работи со цел на обезбедување животот, јавниот сообраќај и имотот.

Пропишаните правила на сигурност на рударското работење ќе се однесуваат на сите рударски истражувања, рудници, топилници и други со нив врзани погони.

Член 2

Специјални правила на сигурност кои што се однесуваат на поедини рударски и топилнички претпријатија или групи претпријатија на територија на една народна република, а доколку не се обванати со општите правила на сигурноста на рударското работење, ќе пропише министерот на рударството во согласност со министерот на трудот на таа република.

Член 3

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

6 март 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на рударството,
Бане Андрејевиќ, с. р.

138.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на трудот ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА ЧЛ. 14 И 18 УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЧАСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОД 20 АПРИЛ 1945 ГОДИНА И СТ. 2 ЧЛ. 1 УРЕДБАТА ЗА ПРАВОТО НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА НАДНИЦА И ПЛАТА ВО СЛУЧАЈ НА БОЛЕСТ И НЕСРЕКЈА

Член 1

Членот 14 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и наместениците во државно-стопанските и часните претпријатија, часните институции и организациите се мењава и гласи:

„Лица обвезно осигурени за случај на болест кај Државниот завод за социално осигурување, како и лица кои што по основот на социалното осигурување примаат пензија за изнеможелост или старост или примаат рента заради смалување на способноста за работење за повеќе од 66 и 2/3%, имаат право на примем додаток за деца.

Право на додаток му припаѓа на осигуреникот за секое брачно, вонбрачно и усвоено дете како и за пасторчад и сирачиња земен на издржување, под услов да со него живеат во заедничко домаќинство и да ги тој стварно издржуе.

Додаток за секое дете изнесуе динари 175.— месечно. Додаток за деца припаѓа до навршените 17 години на животот на детето. После навршени 17 години па до навршени 23 години на животот припаѓа додаток за деца кои што се школуат, а не се запослени.

За деца, кои пред навршените 17 години односно пред навршените 23 години, ако се школуеле, постанале заради телесна или душевна болест или мајка постојано неспособни за привредување, припаѓа додаток и после навршените 17 односно 23 години на животот за сето време додека таа неспособност трае.

Додаток за деца се исплатуе на терет на доприносот кој што работодавачите во таа цел го плаќаат на Државниот завод за социално осигурување.

Поблиски прописи за исплатата на овој додаток за деца ќе издаде Министерот на трудот ФНРЈ со правилник“.

Член 2

Последната реченица на членот 18 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните претпријатија, часните институции и организации се мењава и гласи: „а на намештениците 50% повеќе од месечната плата, земајќи да месецот има 26 работни денови“.

Член 3

Последната реченица на ставот 2 членот 1 Уредбата за правото на работниците, намештениците и учениците во стопанството на надница и плата во случај на болест и несреќа се мењава и гласи: „При пресметувањето платата на денови, спрема овој став, ќе се земе оти платата за еден ден изнесуе 26-ти дел на месечната плата“.

Член 4

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

3 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маошал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот,
Вицко Крстулович, с. р.

139.

На основа чл. 1 Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стока од 12 мај 1945 година и во врска точ. 1 Наредбата за разврстување жителството во потрошувачки категории од 13 септември 1946 година издавам

НАРЕДБА

ЗА ДНЕВНИТЕ ОБРОЦИ НА ЛЕБ

I. — Дневните оброци на леб на сето жителство на Федеративна Народна Република Југославија ќе се издаваат и тоа:

а) на работници I категорија и со нив изедначени лица по 660 грама;

б) на работници II категорија и со нив изедначени лица по 450 грама;

в) на работници III категорија и со нив изедначени лица по 350 грама;

г) на општата категорија потрошувачи и на сите деца по 250 грама.

II. — Доколку на место леб се издава брашно, ќе се издава во сразмера 4:3 за 100 грама леб 75 грама брашно.

III. — Министерите на трговијата и снабдувањето на народните републики можат, имајќи ја пред вид состојбата на снабдевеноста на поедини краишта на односната република, да смалуат или да ги позголемиат дневните оброци на лебот одредени во точ. 1 на оваа наредба во рамките на контингентите на житариците кои што им се спрема редуцираниот план од 5 март 1947 година ставени на располагање за исхрана жителството на таа народна република.

IV. — Оваа наредба влегуе во сила одма.

Бр. 10360

5 март 1947 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др Заим Шарац, с. р.

140.

На основа членот 20 Уредбата за доделување помоќ на фамилии чии хранители се навоѓат на отслужување сталниот кадар во Југословенската армија, Комитетот за социална грижа при Владата ФНРЈ пропишуе

НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОЌ НА ФАМИЛИИ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАВОЃАТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ СТАЛНИОТ КАДАР ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

1. — Членови на фамилија, чиј хранител се навоѓа на отслужување сталниот кадар во Југословенската армија, имаат право на парична помоќ, во смила чл. 4, 6 и 9 уредбата, во следни случаи:

а) жена:

ако е заради болест или инвалидност неспособна за привредување и нема најнужни средства за издржување, или ако не е запослена а има едно или повеќе деца помлади од 17 години за кои што нема кој да се грижи во фамилијата.

Под појмот грижа во фамилија се разбира грижата за издржување децата.

Вонбрачна жена нема право на парична помоќ

б) дете — брачно, вонбрачно, законски усвоено, пасинок:

ако не навршило 17 години старост односно 23 години кога е на школување, а нема најнужни средства за издржување и ако нема мајка или ако мајката не живее со него во истото домаќинство.

Вонбрачно дете има право на парична помоќ и во случај кога живее со мајка во исто домаќинство, доколку оваа не ужива пензија или друга парична помоќ од државата нити има каков друг постојан приход доволен за издржување на фамилијата.

в) родители, татко и мајка:

ако заради болест, инвалидност или заради изнеможеност се неспособни за привредување и немаат најнужни средства за издржување или ако е мајката постара од 45 години а таткото постар од 55 години, а немаат најнужни средства за издржување.

И во првиот и во вториот случај родителите имаат право на помокј едно ако помокјта не ја прима жената односно децата.

г) бракја и сестри:

ако немаат родители способни за привредуење ни средства најнужни за издржуење и ако не навршиле 17 години старост односно 23 години ако се на школуење, а ако заради телесна или душевна маана се неспособни за привредуење, додека таа неспособност трае.

Пријавата за одредуење паричната помокј ја поднесуат лицата поброени под а), б), в) и г), и тоа по ред како се напред наведени.

2. — Покрај паричната помокј, одредена во ставот прв чл. 10 на уредбата, се доделуе за секој натамошен член на фамилијата зголемуење на помокјта (додаток) во износ од 200 динари месечно, и тоа:

а) кога жена прима помокј се доделуе за деца, како и за бракја и сестри;

б) кога дете се појавуе како носител на правото на помокј се доделуе за другите деца и за бракја и сестри;

в) кога таткото прима помокј — се доделуе за мајката, за бракја и сестри;

г) кога мајката прима помокј — се доделуе за бракја и сестри;

д) кога брат односно сестра се појавуе како носител на правото на помокј — се доделуе за другите бракја и сестри.

Позголемуење на помокјта (додаток), предвидена во чл. 10 на уредбата, може да се даде само за оние членови на фамилијата кои што ги исполнуват сите услови за прием на помокј, предвидена во точ. 1 на ова напатствие. Дополток припаѓа под наведените услови и за деца кои што живеат со мајка во исто домаќинство

3. — Членовите на фамилија од точка 1 и 2 на ова напатствие имаат право на парична помокј само под услов да лицето што се навогја на отслужуење сталниот кадар стварно ги издржуело со својата лична работа и заработуачка и да ниеден друг член од фамилијата што живее во истото домаќинство не ужива пензија, инвалиднина, рента на социалното осигуруење или некоја друга постојана парична помокј од државата или макар каков друг постојан приход достаточен за издржуење фамилијата.

Доколку некој член на фамилијата има примања од пензија, друга парична помокј или некаков друг постојан приход во помал износ од помокјта по уредбата, ке ја прима фамилијата разликата меѓу постоеќите примања и помокјта предвидена во членот 10 на уредбата. Во случај да во фамилијата има повеќе лица кои што имаат свои примања (пензија, инвалиднина, рента на социалното осигуруење, некаков друг постојан приход) сите примања, во смисла чл. 7 уредбата ке се соберат при одредуењето на разликата меѓу постоеќите примања на фамилијата и паричната помокј предвидена во чл. 10 на уредбата. Овде нема да се засметуат приходите на оженети бракја и омажени сестри со кои што тие ја издржуат својата фамилија, без оглед да ли тие се навогјаат во истото домаќинство.

Земјоделска фамилија има право на парична помокј само ако со приносот и приходот од својот имот не може да се израни шест или повеќе месеци во една година, сметајќи од денот на собирање приносот од имотот.

4. — За брачна жена без деца, мајка под 45 години и татко под 55 години старост кои што се неспособни за привредуење мора преку лекарска комисија да се утврди нивната неспособност за привредуење. Лекарската комисија ја сочинуат лекар на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор и двајца членови кои што ке ги одреди извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Во комисискиот извештај за утврдената неспособност за привредуење мора да се назначи причината на неспособноста (болест, инвалидитет и сл.) за привредуење, како и да ли таа неспособност е постојана или привремена. Доколку е привремена мора да се назначи и колку време оваа неспособност ќе трае. Привремената неспособност покуса од еден месец воопште не се зема пред вид.

5. — Височината на паричната помокј од членот 10 на уредбата се одредуе спрема бруто месечната заработуачка која што хранителот ја имал во последниот месец пред неговото стапуење на отслужуење сталниот кадар во Југословенската армија. Во случај да во тој месец хранителот не бил запослен, ке се земе за основ средната месечна заработуачка што ја имал во текот на последните шест месеци пред одењето на отслужуење сталниот кадар во Југословенската армија.

При утврдуењето бруто заработуачката ке се земаат во оглед сите врсти на паричните примања: плата, надница, акордна работа, постојани премии, заработуачка од самостојна занаетчиска или од стручна работа и др., како и примања во натура (жилиште, храна и на тоа слично). Доколку хранителот имал утврдена надница, износот на месечната бруто заработуачка се пресмета на тој начин што износот на утврдената или средната надница ке се помножи со бројот на работните денови во месецот (26).

Ако хранителот пред стапуењето на отслужуење сталниот кадар во Југословенската армија бил без постојано запослуење за пречена на неговата возможна бруто заработуачка ке служи уверењето од месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор за средната нормирана надница која што во тоа место е пропишана за видот на работата за која што хранителот е способен.

При процената колкава би била заработуачката на оние лица — хранители кои што се навогјаат во Југословенската армија од пред 9 мај 1945 година, дека што останале на дослужуење сталниот кадар, ке се земе за основ нивното последно занимавање и денешната нормирана средна заработуачка на истата струка во истото место.

6. — Процената колку месеци може да се израни една сиромашна земјоделска фамилија од приносот на својот имот, ке ја врши месниот народен одбор обвезно секоја година во есен односно по одењето на хранителот на отслужуење сталниот кадар утврдуејќи ги износите на сите собрани приноси — приходи од имотот и другите материјални средства со кои што односната фамилија располага и упоредуејќи ги истите со потребите за исхрана, спрема бројот и возраста на членовите од фамилијата и спрема месните прилики и уобичаените навики во исхрана на народот во тој крај. Вака утврдените потреби не можат да бидат поголеми од оние кои што се утврдуат со план за откуп на вишковите на земјоделските производи.

За 1947 година процената ке се изврши спрема стварната состојба во месец март.

Во предлогот на месниот народен одбор мора да се наведе за колку месеци може фамилијата да се израни од својот имот односно за колку месеци треба да и се додели парична помокј. Исто така ке се наведе точно вкупниот принос од имотот и пресметката на утврдените потреби за исхрана членовите на фамилијата, како и површината на имотот, број на стоката и сите други имотни подаци. Од сите тие подаци извршниот одбор на околинскиот народен одбор ке ја оцени умесноста на предлогот на месниот народен одбор односно правилноста на неговата процена.

7. — При обвезното обработуење земјата на земјоделските фамилии од оние лица кои што се навогјаат на отслужуење сталниот кадар, а чии членови не се способни за привредуење, нити сами на некој друг начин можат да ја обработат земјата, месните

народни одбори ќе се користат со соработувачката на масовните организации, кои што треба да се организираат за што поголема помоќ на овие фамилии.

Месните народни одбори ќе поднесуат редовни извештаи на околинскиот народен одбор за тоа што е направено за обработувачка на такви имоти во текот на минатиот месец, а околинскиот народен одбор ќе контролира да ли на вакви фамилии вистински стварно им е помогнато во обработувањето на земјата.

8. — Паричната помоќ по уредбата и ова напатствие се исплатува од денот на стапувањето на хранителот за отслужување сталниот кадар во Југословенската армија на се додека хранителот не ќе биде отпуштен од сталниот кадар (привремено или постојано) или на отсуство подолго од еден месец или додека не се промени некој од фактите кои што служеле како мерило за доделување паричната помоќ. Во случај кога хранителот е пуштен на отсуство подолго од еден месец помоќта се обуставува додека е тој на отсуство.

Ако хранителот примил едномесечна плата унапред од установата — претпријатието во кое што работил, тогаш исплатата на помоќта на фамилијата ќе се врши од првиот нареден месец.

9. — На фамилиите на лица кои што на денот на влегувањето во сила на уредбата (11 февруари 1947 година) се навојале на отслужување сталниот кадар им припаѓа парична помоќ по оваа уредба од 11 февруари 1947 година.

Фамилиите чии хранители се мобилирани пред 9 мај 1945 година и задржани заради дослужување на сталниот кадар во Југословенската армија, а кои што досега примале привремена парична помоќ по Одлуката на Националниот Комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 година ќе се преведат од 15 април 1947 година на парична помоќ по уредбата и ова напатствие, со тоа да паричната помоќ во новиот износ им тече од денот на преведувањето. Ако за месецот пред преведувањето примале привремена помоќ по Одлуката на Националниот Комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 година, тогаш паричната помоќ по уредбата и ова напатствие им тече од првиот нареден месец.

10. — Лицето на отслужување сталниот кадар чија фамилија прима парична помоќ, а кое што ќе добие отсуство подолго од еден месец или ќе биде привремено отпуштено од сталниот кадар е должно одма да се пријави на месниот народен одбор заради водење евиденција. Ова се должни да направат и членовите на неговата фамилија кои што примаат парична помоќ врз основа на неговата служба во сталниот кадар.

Месниот народен одбор е должен за вакви случаи одма да го известува околинскиот народен одбор во цел на контрола по членот 15 на уредбата односно заради обустава на понатамошна помоќ по членот 16 на уредбата.

Воениот отсек при околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор е должен, врз основа на извештаите од воените единици, да води одделна евиденција за оние воени обвезници чии фамилии примаат парична помоќ а кои што добиваат отсуство подолго од еден месец или ќе бидат привремено отпуштени од сталниот кадар и за тоа да го известуваат секторот за социјална грижа на истиот народен одбор.

11. — Лицето кое што прима парична помоќ по уредбата е должно одма, а најдалеку во рок од 5 дена да ги пријави на месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор сите настанати промени на поврнување во поглед на средствата за неговото издржување, како и сите други промени кои што биле влијание на примање помоќ (како што се случаи кога еден член од фамилијата постанува способен за привредување, или се запослува, или добива некои материјални средства; дете, брат или сестра

наполнива 17 години односно 23 години ако се школува и сл.).

Месниот народен одбор одма го известува за тоа извршниот одбор на околинскиот народен одбор кој што донел решение за паричната помоќ, заради натамошна постапка по уредбата и ова напатствие.

12. — Пријава за парична помоќ се поднесува на месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор, со сите докази врз основа на кои се утврдува правото на парична помоќ по уредбата и ова напатствие.

Лица кои што бараат доделување на парична помоќ по уредбата се должни да ги поднесат овие докази:

1) уверење од месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор од кога хранителот се навојал на отслужување сталниот кадар во Југословенската армија, како и тој со својата лична работа и заработувачка да ги издржува членовите на фамилијата кои што живеат во истото домаќинство. Во уверењето да се наведат членовите на фамилијата по име, роднинство (брачна жена, деца, родител, браќа и сестри на хранителот), годините на староста и занимавањето.

2) уверење за височината на бруто месечната заработувачка на хранителот пред неговото одење на отслужување сталниот кадар, пресметана на начин изложен во точ. 5 на ова напатствие. Уверењето го издава: а) ако хранителот бил запослен во државна или кооперативна установа или претпријатие раководството на таа установа односно претпријатие; б) ако хранителот бил запослен во приватно претпријатие (заведение) работодавачот со тоа да ова уверење го заврши месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чие подрачје се навојал тоа претпријатие; в) во сите други случаи месниот народен одбор по прибавените податоци. Во уверењето на претпријатието односно установата мора да биде точно назначено додека хранителот е измирен со припадностите. Ова уверење не е потребно за земјоделски фамилии;

3) уверење од месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор да лицето кое што бара помоќ, како и сите членови на фамилијата кои што живеат во истото домаќинство:

а) не се збринати во државни домови, заводи и установи;

б) не примаат никаква друга постојана парична помоќ од државната каса, нити имаат макар каков друг постојан приход.

Доколку некој член од фамилијата прима некоја друга постојана парична помоќ, инвалиднина, пензија, рента на социјалното осигурување или има макар каков друг постојан приход во уверењето мора да се наведе месечниот износ на тоа примање, како и видот на истиот;

4) уверење од секторот (одделението) на внатрешните работи на околинскиот односно градскиот народен одбор да лицето кое што бара помоќ не е со судска пресуда осудено на губиток на политички и поедини граѓански права.

Месниот народен одбор ова уверење не мора да го прибавува, оти извршниот одбор на околинскиот народен одбор по званична должност ќе го прибави од својот отсек на внатрешните работи.

Покрај побрзените уверења се потребни уште и следни одделни уверења, и тоа:

кога помоќ бара жена:

а) уверење да е во брак со лицето од кое што го доведува правото на помоќ и да не е запослена ако има деца помлади од 17 години за кои нема кој друг да се грижи во фамилијата;

б) ако нема деца тогаш и извештај од лекарската комисија од точката 4 на ова напатствие за неспособност за привредување;

кога помокј бара дете:

а) уверење да му е лицето од кое го доведе правото на помокј татко односно очув или усвоител и да не е постаро од 17 години;

б) за дете постаро од 17 години, уверење да е на школување и да не е постаро од 23 години;

в) ако детето се појавуе како главен носител на правото на помокј (подносител на пријава) тогај и уверење да нема мајка односно да мајка му не живее со него во истото домаќинство (ова уверење не е потребно за вонбрачно дете);

кога помокј бараат родители:

а) уверење да му се родители на лицето од кое што го доведуват правото на помокј и да е мајката постаро од 45 години, а таткото од 55 години;

б) во случаи кога мајката е под 45 години а таткото под 55 години, тогај и извештај од лекарската комисија од точката 4 на ова напатствие за неспособност за привредување;

в) уверење да паричната помокј по уредбата и ова напатствие не ја примаат жената односно децата;

кога помокј бараат бракја и сестри:

а) уверење да му е брат односно сестра на лицето од кое што го доведе правото на помокј, да не е постаро од 17 години, да нема родители способни за привредување и да бил издржуен од братот кој што отишол на отслужување сталниот кадар;

б) за брат односно сестра постари од 17 години уште уверење да е на школување и да не е постар од 23 години;

в) ако брат односно сестра се појавуе како главен носител на правото на помокј (подносител на пријава) тогај и уверење да паричната помокј по уредбата и ова напатствие не ја примаат жената односно децата, како ни родителите.

Сите горе наведени одделни уверења ги издава месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор по претходно прибавените подаци.

За членовите на земјоделските фамилии е потребно уште одделно уверење од месниот народен одбор да со приносот — приходот од својот имот не можат да се прехранат 6 или повеќе месеци во таа година. Со ова уверење мора да се приложи и предлог од месниот народен одбор за колку месеци во таа година треба да и се додели на фамилијата парична помокј. Во предлогот треба да се наведе од кој месец би имала да тече паричната помокј и со кој месец да се заврши. Овој предлог мора да биде подробно образложен во смисла точ. 6 на ова напатствие.

Извршниот одбор на градскиот (реонскиот) народен одбор односно претседателот и секретарот на месниот народен одбор ги издаваат наведените уверења после присобраните подаци под полна материјална, дисциплинска и кривична одговорност, по званична должност, без наплата на такса. Две или повеќе уверења можат за едно исто лице или една иста фамилија да се спојат во едно уверење.

13. — Пријавата со сите докази од точ. 12 на ова напатствие месниот народен одбор односно отсекој за социјалната грижа на градскиот (реонскиот) народен одбор, со свој образложен предлог, ќе му ја испрати, во срок од најповеќе 5 дена од денот на приемот на пријавата, на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

14. — Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор донесуе решение по пријавата за доделување помокј во срок од 10 дена од денот кога ја примил пријавата со сите докази и списи потребни за донесување решение. Решението се донесуе врз основа на образложен предлог на отсекој за социјалната грижа.

По правосилноста на решението органот, кој што го донел решението, ќе достави по еден примерок на решението: а) на надлежната исплатна благајна; б) на

одделението за социјалната грижа при окружниот народен одбор, односно народниот одбор кој што му е по ранг рамен; в) на отсекој за социјалната грижа на околинскиот народен одбор односно на народниот одбор кој што му е по ранг рамен; г) на месниот народен одбор; и д) на уживателот на помокјта.

15. — Решението за парична помокј по уредбата и по ова напатствие мора да содржи:

1) презиме и име на носителот, занимавање, место на живеење (улица и број), име на хранителот од кого што го доведе правото на помокј, роднинство со хранители и дата на поднесувањето на пријавата.

2) вкупен износ на одредената помокј во цифри и букви (ако има повеќе лица тогај главниот носител на правото на доделување помокј довогја на прво место во решението, а потоа имињата на сите други членови на фамилијата, уживатели на помокјта), дата од кога помокјта тече и благајна на која што ќе се врши исплатата.

Во образложението на решението мораат да се изнесат разлогите за доделување помокјта, како и сите конкретни факти врз основа на кои што е донесено решението.

На крај на решението мора да се даде напатствие за жалба, а при дното на решението треба да се наведе оти уживателот на помокјта е должен, под кривична одговорност, да го извести извршниот одбор на народниот одбор кој што го донел решението за сите промени, лични, фамилијарни и имотни, кои што би можеле да влијаат на височината на вкупниот износ на помокјта односно барале преправање на решението заради смалување или укинување помокјта. Уживател на помокј кој што за настанати промени не ќе го извести надлежниот народен одбор и продолжи да прима помокј на која што нема право, ќе се казни со лишување од слобода од три месеци до две години, аналогно на членот 17 уредбата.

Во решението за доделување на оваа парична помокј на земјоделски фамилии мора да се стави дата од кога помокјта започнуе и дата кога ќе престане примањето на помокјта, со забелешка, „ако не настапи некој од случаите од членот 15 и 16 уредбата“.

Кога ќе истекне рокот до кој што е одредена помокјта на земјоделската фамилија, исплатата автоматски ќе се обустави. Но, ако таа земјоделска фамилија во следната година пак ги исполнуе условите по уредбата и по ова напатствие, ќе се донесе ново решение за доделување на помокј.

16. — Жалба против решение за доделување парична помокј се поднесуе во срок од 8 дена до извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор, кој што ќе му ја достави на окружниот народен одбор. Во оние народни републики во кои што не постоат окружни народни одбори, жалбата ќе се доставуе до министерството на социјалната грижа на народната република односно до Главниот извршни одбор на Автономната покраина Војводина или до Обласниот извршни одбор на Автономната Косовско-метохиска област.

Пред но што жалбата се исплати до второстепенниот орган, извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор должен е да ја испита вистинитоста на сите наводи во жалбата, па доколку во ним најде некои оправдани факти, кои што не биле познати кога го донесуел своето решение, може со ново решение да го измени своето првобитно решение, со што жалбата постане безпредметна. Доколку извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор смета оти и покрај утврдените нови факти треба да остане при своето прво решение, тој е должен целиот предмет со жалбата и своето мислење да му го достави на решение на второстепенниот орган.

По жалбата надлежниот второстепен орган должен е да донесе решение во срок од десет дена од денот на приемот на жалбата со сите подаци и списи потребни за решение.

Решењето на второстепениот орган е конечно.

17. — Правосилно решение може да се подвргне на ревизија во овие случаи:

а) кога дополнително ќе се утврдат нови факти или поднесат докази за стечување или губење право на помоќ, а овие докази не биле познати кај првобитното решение;

б) кога ќе се создадат нови услови кои што се одлучујќи за поголеми, смалување или укинување на текујќата помоќ; или

в) кога лице од кое што се доведуе право на помоќ биде привремено отпуштено од сталниот кадар на Југословенската армија на неодредено време.

Ревизијата се врши по службена должност или по предлог на заинтересираното лице.

Ревизијата на решењето ја врши органот кој што го донел во прв степен.

Против новото решение може да се изјави жалба до надлежниот повисок државен орган.

18. — Извршните одбори на околиските односно градските (реонските) народни одбори ќе контролираат постојано преку месните народни одбори да ли економските прилики на уживателите на помоќта се измениле и поправиле, да ли уживателот на оваа помоќ има средства за издржување или не односно да ли доделената месечна парична помоќ му е уште неопходно потребна или не.

При водењето на оваа постојана контрола народните одбори можат да се користат со соработувачката на масовните народни организации, како и заради проверување да се изнесат списоци на уживателите на парична помоќ пред скупови на народни конференции.

19. — Министерството на финансите на народната република во согласност со министерството на социалната грижа на народната република ќе го утврди начинот на исплатата на оваа помоќ, како и ќе одреди кои исплатни благајни ќе ги вршат исплатите на паричната помоќ по уредбата и по ова напатствие.

20. — Кредитите мораат да се требаат најдалеку до петтиот во месецот за следниот месец.

Со требуењето на кредити мора да се поднесе месечен извештај со подаци, меѓу другото, и за тоа, колку е исплатено во минатиот месец (вкупен износ на исплатените помоќи, број на фамилиите на уживателите на помоќта и др.).

21. — Исплатните благајни должни се по приемот на правосилните решења одма да извршат исплата, а најдалеку до петнаестиот во месецот по решењата примени во првата половина на месецот, односно до првиот на следниот месец по решењата примени во втората половина на месецот. Натамошна исплата се врши за секој месец унапред.

22. — Отсекот за социалната грижа на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор ќе води постојан регистар за сите лица на кои што им е доделена парична помоќ по уредбата и по ова напатствие, како и да ги чува сите документи врз основа на кои што е истата помоќ доделена. На секој досие на уживател на помоќ ќе се стави број на регистарот под кој што е воведен тој уживател на помоќ. Исплатните благајни се должни да водат контролник на лица кои што уживаат парична помоќ по уредбата и по ова напатствие како и да ги чуваат сите парични документи. Одделението за социалната грижа на околинскиот народен одбор ќе води картотека на уживателите на оваа парична помоќ.

23. — Ако уживател на помоќ се сели од околина во околина на иста народна република или во некоја друга народна република должен е да му се јави на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор, кој што го донел решењето за доделување помоќ, и да изјави во кое место се сели.

Народниот извршни одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор од кога ќе констатира оти е решењето и натаму во сила, ќе го исплати целиот предмет на исплатната благајна, која што е должна сите заостатоци на помоќта да му ги исплати на лицето, кое што се сели, уклучиво со месецот во кој што се сели. Исплатната благајна на предметот ќе назначи за кој последен месец му е исплатена помоќта и предметот хитно ќе му го испрати на надлежниот извршни одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чието подрачје се навојја новото пребивалиште на уживателот на помоќта.

Уживателот на оваа парична помоќ должен е одма да поднесе пријава за доделување помошт на месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор во местото на новото пребивалиште, заради донесување решение.

Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор ќе донесе ново решение, земајќи ги во оглед сите евентуални измени во личните, фамилијарните и имотните прилики на уживателот на помоќ.

24. — Потребни кредити за исплата паричната помоќ чинот вкупен износ се утврдуе врз основа на образложени поедтози на министерствата за социалната грижа на народните републики, ги предвидуе во својата предметка на расходи Комитетот за социална грижа при Владата ФНРЈ.

За 1947 година министерствата за социалната грижа на народните републики ќе бараат вонреден кредит за исплата на овие помоќи. Образложено барање за овој кредит му се поднесуе на Комитетот за социалната грижа при Владата ФНРЈ.

25. — По уредбата и по ова напатствие немаат право на парична помоќ фамилиите на лица кои што се навојјаат на воена вежба во Југословенската армија.

26. — Сите потребни објаснувања по ова напатствие ќе дава Комитетот за социална грижа при Владата ФНРЈ.

27. — Ова напатствие влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 871

4 март 1947 година

Белград

Претседател на Комитетот
за социална грижа при Владата ФНРЈ
и Министер без портфел,

Кирило Савиц, с. р.

ОДЛИКОВАЊА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

на предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

ст. водници: Голубовић М. Светислав, Пуж Ф. Карло и Топликар Р. Станко;
водници: Пах М. Мирко, Иванчић А. Стефан, Пеко И. Алојз, Ушај Ф. Франц и Видак Н. Брњош;
мл. водници: Чотић С. Ставоје, Гордић В. Милан и Савић Х. Мирослав;

десетари: Јовановић М. Љубиша и Прокић С. Милован;

борци: Аћимовић Мирко, Аћимовић Д. Славко, Ацић Ј. Душан, Аксентић М. Предраг, Аксентијевић М. Живота, Алексић П. Ђорђе, Алексић Р. Немања, Алексић Л. Сима, Алексић С. Стојиљко, Алексијевић Р. Радомир, Алкалај Ј. Јосип, Анђелковић Л. Никола, Анђелковски Ј. Петар, Андрић Н. Бошко, Антић С. Стоимир, Антић А. Војислав, Антонијевић О. Јован, Апат И. Љубомир, Ардалић М. Милан, Арсенијевић Н. Зорко, Арсеновић Н. Александар, Арсић М. Душан, Арсић Ј. Мата, Арсић Т. Србољуб, Арсовић М. Десимир, Ашим М. Абас, Атанацковић Ј. Тихомир, Атанасијевић М. Бошко, Атанасовски А. Крсто, Атаовић С. Вукашин, Баџић П. Мартин, Бабић Љубиша, Бабудер И. Мирко, Бадљај Ф. Миливоје, Баца С. Петар, Бајић С. Душан, Бајић М. Никола, Балентиновић М. Иван, Бандић Ј. Михајло, Банић П. Божо, Бановић С. Максим, Барага Ј. Антон, Барна М. Стеван, Баруг А. Карло, Басарић С. Славка, Баштац И. Драгутин, Батало А. Милош, Батић С. Јожеф, Бего Ј. Јосип, Бекеровић Добривоје, Белушевић М. Томислав, Бемрић И. Еварест, Беровић М. Љубица, Бесаровић А. Здравко, Бештић М. Данило, Благојевић М. Маријан, Бијелић М. Михајло, Бирач С. Сава, Бјелацац Ј. Милена, Блажић Ј. Драгоје и Блитва Н. Иса;

борци: Бобић Н. Петар, Бодружић П. Петар, Богданић П. Јосип, Богдановић П. Милан, Богдановић В. Вукадин, Богић Р. Боровоје, Бојић В. Рајко, Болтар А. Мирко, Болтоштајн А. Христијан, Бон М. Јоаким, Бончић С. Риста, Бонин И. Алојз, Борак С. Сава, Борбанди А. Геза, Бошковић Ј. Драгољуб, Божић В. Миливоје, Божовић Н. Љубомир, Бранчић Ф. Франо, Бранић Л. Новак, Братић В. Милица, Братош И. Срећко, Бркуљ А. Мате, Брозовић Ф. Ђурис, Брзак А. Сава, Бундало М. Бранко, Буричић М. Србослав, Буџаљ Ј. Аљуш, Цабријан Д. Драго, Цагић М. Михаило, Ценић Ђ. Пејча, Церовац Д. Станислав, Цетинић Ф. Миладин, Цервелаковић Г. Тома, Црномажовић П. Милан, Црвенковић М. Бранислав, Цуцић М. Петар, Цукров А. Иванка, Цветковић В. Божидар, Цветковић М. Чедомир, Цветковић М. Лазар, Цветковић Миливоје, Цветковић Т. Ненад, Цветковић П. Војислав, Цветковић В. Вукадин, Цветковић И. Владимир, Чапкунуовић С. Драгољуб, Чимбур В. Ђорђе, Чобанов С. Јуре, Чобанов С. Стине, Чоп П. Божидар, Чопорда Б. Јагода, Чор Ф. Ружица, Чубрић В. Никола, Ћирић Д. Бранислав, Ћирић Ф. Миладин и Ћошевић Ј. Божидар.

борци: Дамјановић Г. Борислав, Дамјановић М. Гојко, Дамјановић Р. Љубомир, Дамјановић Радомир, Дамјановић П. Радван, Даниловић Ј. Данило, Даниловић Милета, Дасовић Ђ. Михајло, Дедић В. Анђа, Дејановић Д. Милош, Дејановић М. Панта, Делић Т. Милица, Деретић С. Војислав, Деспот С. Милан, Деспотовић П. Радван, Деста Ј. Суша, Диклић С. Арсен, Димић Б. Иван, Димитријевић М. Методије, Димитријевић Петар, Димитријевић М. Радомир, Димитријевић С. Владимир, Димитријевић Р. Живојин, Добричанин М. Добривоје, Добрић Д. Драгољуб, Добрић Д. Петар, Долић Ј. Драгојин, Долић Ј. Јожеф, Докна С. Павло, Драгићевић Д. Љубисав, Драгојчевић В. Радиша, Драговић М. Десанка, Драгутиновић М. Бранко, Дражић П. Ваца, Дукић Д. Тома, Дуковски С. Гога Баја С. Гојко, Ђаковић С. Ђорђе, Ђеличић Ђ. Јуре, Ђиркота П. Анте, Ђокић Д. Јован, Ђокић М. Матија, Ђокић М. Милован, Ђокић М. Станислав, Ђокић М. Стеван, Ђокић М. Светомир, Ђорђевић А. Живојин, Ђорђевић В. Милан, Ђорђевић Б. Миломир, Ђорђевић М. Трајко, Ђорђевић Т. Александар, Ђорђевић Н. Радисав, Ђорђевић М. Урош, Ђоровић В. Љубиша, Ђукановић Д. Александар, Ђукић В. Александар, Ђукић Ј. Никола, Ђурђевић О. Александар, Ђурђевић М. Славко, Ђурић С. Симо, Ђуркић Д. Ненад, Ђуровић П. Лазар и Ђуровић С. Зарија;

борци: Екмецић М. Зорица, Емровић Х. Кадрија, Ердељан Д. Добривоје, Ердељан Д. Иван, Еремић Б. Војислав, Филиповић Ј. Александар, Филиповић М. Бранислав, Филиповић Миодраг, Флајс С. Алојз, Флего А. Умберто, Форђански В. Иван, Франц И. Иван, Фрлута А. Антон, Фрлуга А. Иван, Гадовић Ф. Марија, Гајић Д. Драгољуб, Галовић Ј. Петар, Гаргеница Б. Војин, Гарић С. Драгутин, Гавриловски С. Благоје, Гаренчевић С. Ђорђе, Гицић К. Душан, Гладовић П. Петар, Глигоријевић М. Властимир, Гобелић Ж. Миодраг, Година А. Ливојо, Гојков Ж. Пајо, Гортић Ф. Северин, Граховцац П. Мирко, Граовац П. Стеван, Гростић П. Бранко, Грбић В. Павле, Грлица Ј. Рудолф, Грујић М. Љубица, Хофман К. Симо, Хрст А. Франц, Хрватић Ф. Франц, Игњатовић М. Срећко, Илић Н. Александар, Илић П. Богдан, Илић П. Доброслав, Илић В. Лазар, Илић М. Љубомир, Илић Ц. Мирослав, Илић П. Радислав, Илић У. Радован, Илић Р. Василије, Илић С. Велимир, Илић С. Војислав, Илић В. Жарко, Иличевић Н. Никола, Исаиловић З. Жигејин, Илић Р. Жарко, Иванковић С. Миодраг, Ивановић Велимир, Ивановић И. Војислав и Ивас Ф. Мирко;

борци: Јанић Ј. Душан, Јанић С. Раде, Јанић Н. Спасоје, Јанков М. Мирослав, Јанковић М. Александар, Јанковић Д. Михајло, Јанковић А. Радоло, Јанузовић Ј. Алија, Јањић Н. Марко, Јањић А. Војислав, Јашић М. Негослав, Јефтовић С. Бојо Јелић М. Миленко, Јелинек В. Ото, Јеремић С. Ваца, Јерковић П. Душан, Јеротић Д. Никола, Јевдић В. Вуксан, Југовић Д. Драган, Јурић М. Анте, Јоцић М. Јован, Јовановић Ж. Александар, Јовановић В. Александар, Јовановић Б. Арсен, Јовановић М. Бан, Јоветић Б. Божидар, Јовчић Т. Божидар, Јовић С. Будисав, Јовановић В. Драгиша, Јовановић А. Драгољуб, Јовановић М. Драгољуб, Јовановић М. Душан, Јовановић Д. Ђорђе, Јовановић С. Ђорђе, Јовановић С. Илија, Јовановић М. Лазар, Јовановић И. Милан, Јовановић Н. Миле, Јовановић А. Милорад, Јовановић Б. Милош, Јовановић Ђ. Момчило, Јовановић С. Радован, Јовановић В. Светислав, Јовановић Р. Живојин, Јовчић М. Радомир, Јовичић П. Драгољуб, Јованчевић М. Драгомир, Јовичин Ж. Милорад, Јовић Р. Ђура и Јовић Урош;

борци: Каблар С. Владо, Кабаска С. Сани, Калмаревевић Ж. Живојин, Каљун Хусо, Капељ А. Станислав, Капус И. Иван, Карастојаковић В. Драгољуб, Катовчић М. Анка, Каваз М. Мујо, Казанџић Р. Голуб, Кажич Б. Драгољуб, Кеџман Н. Милорад, Кеца Н. Коста, Киршић А. Луцијан, Клајинић Д. Радисав, Клајинић П. Душан, Кнежев Милош, Кнежевић М. Бранко, Кнежевић Д. Константин, Кнежевић А. Милан, Кобе А. Јанез, Коџић Ј. Станојко, Конопек П. Владимир, Контељ И. Изац, Корочник М. Милутин, Косановић В. Ђуро, Косић Б. Никола, Косијер Р. Петар, Костић А. Драгољуб, Костић В. Живко, Кошарановић С. Милан, Ковач П. Јован, Ковачић М. Франа, Ковачић И. Маојан, Ковачић Ф. Станко, Ковачевић Б. Лазо, Ковачевић Живојин, Козић Милоје, Крајновић Ђ. Слободан, Крајновић Б. Тодор, Краљевић Б. Урош, Краљевић Б. Иван, Крапеш А. Алојз, Кривокућа П. Ђура, Крижман Ј. Јозо, Крњајић М. Никола, Крњајић М. Раде, Крст В. Миодраг, Крстић Б. Борислав, Крстић Б. Ђорђе, Крстић Ј. Миодраг, Крстић С. Сибин, Крстић Б. Стиљко, Крстић А. Василије, Крушка М. Никола, Кружић Ф. Карло, Куга И. Бранко, Кујовић Р. Мирко, Кукина И. Стјепан и Кулишић Ј. Мирко;

борци: Лабињан М. Иван, Лалић Г. Вукашин, Лампе М. Карло, Лазаревић М. Алимпије, Лазаревић П. Алекса, Лазаревић Ђ. Милан, Лазаревић Предраг, Лазаревић Ж. Светозар, Лазаревић Д. Зоран, Лазич Ч. Станимир, Лезечев Т. Милан, Лончар Ј. Никола, Лукач М. Јосип, Лукић П. Божидар, Лукић Ђ. Милош, Лукић Ђ. Светолик, Лупина С. Ваца, Љубинковић А. Жарко,

Љубојевић С. Драгољуб, Љуштина С. Никола, Љуштина С. Рале, Марковић С. Миливоје, Матовић С. Здравко, Миливојевић Ј. Антоније, Маринковић М. Радисав, Марковић С. Марко, Марић Иван, Матић В. Јован, Маревић Т. Михајло, Маркежић И. Франц, Манчић И. Димитрије, Марковић М. Емил, Маринковић С. Љубица, Марковић С. Љуба, Марковић А. Миломир, Марић С. Милорад, Марјановић Б. Миле, Масловара В. Душан, Матијажић Ф. Франц, Матић А. Јеленко, Максимовић М. Милутин, Милић И. Јожеф, Маричић Р. Драгомир, Мајић М. Владета, Маринковић А. Вице, Мадон И. Мирко, Маринковић Р. Александар, Матика А. Карло, Марић С. Иван, Маглов Т. Душан, Магајна И. Едуард, Мацак Ј. Андрија, Марчић М. Љубица, Марјановић Х. Михајло, Марјановић Љ. Милун, Марковић Б. Иван, Марковић М. Предраг, Марковић Славко, Марковић Р. Велисав, Марковић М. Витомир и Матић Н. Војислав;

борци: Мелих Ј. Јован, Меигин Е. Ивица, Меж С. Иван, Михајловић Д. Александар, Михајловић А. Јован, Михаиловић С. Павле, Михаиловић Ј. Радивоје, Мијатовић А. Милисав, Мијин П. Никола, Мијушковић Н. Арсо, Микша И. Лудвиг, Милановић Н. Љиљана, Милановић М. Војислав, Милановић М. Живадин, Милановић Љ. Живојин, Миленковић М. Александар, Миленковић Б. Драгољуб, Миленковић Ј. Драгомир, Миленковић Ј. Јелисавета, Миленковић Р. Петар, Милер Ј. Едита, Милетић Љ. Миладин, Милетић Б. Славко, Милетић П. Живка, Милевски М. Димитрије, Милеуснић М. Ђура, Миличевић С. Димитрије, Миличевић С. Јован, Миличевић Милоје, Милијић Д. Светозар, Милинчић М. Радивоје, Милинковић Ж. Аранђел, Милојевић П. Милашин, Милојевић Д. Миодраг, Милојевић Ј. Мирослава, Милорадовић Б. Михајло, Милосављевић Р. Чедомир, Милосављевић Ђ. Михајло, Милосављевић П. Светозар, Милошевић Ж. Чедомир, Милошевић Ч. Душан, Милошевић Р. Милосав, Милошевић М. Станоје, Милошевић М. Витомир, Милошевић Ж. Витомир, Миловац К. Секула, Миловановић Д. Милољуб, Миловановић Р. Миладин, Миловановић М. Ружа, Миловановић В. Живорад, Милутин М. Анте, Милутин В. Маријан, Милутиновић П. Александар, Милутиновић М. Рајко, Мишић В. Радомир, Мишков Г. Бебел, Миодраг У. Петар, Мирић К. Вера, Мирковић Д. Момчило и Мирковић Ђ. Сретен;

борци: Мишић С. Божидар, Мишић Н. Радомир, Мишић Ж. Танасије, Мишић А. Влада, Мишковић П. Ратибор, Митић Драгослав, Митић М. Илија, Митић С. Никола, Митић Ђ. Василије, Митровић В. Љубиша, Митровић П. Михајло, Митровић Милорад, Митровић Н. Мирко, Митровић М. Предраг, Младеновић В. Тома, Младеновић В. Велимир, Младеновић Н. Живојин, Мохорић И. Иван, Мојичевић М. Радосв, Момировић Т. Богдан, Монти В. Иван, Мојушковић С. Душан, Муњица Ј. Гојко, Мосораћан Н. Иван, Мрдаковић Т. Милорад, Мрђа Н. Илија, Мучић И. Изидор, Мухаремовић И. Омер, Муховец А. Лудвиг, Муженић И. Рафајло, Надлачки Ј. Жива, Накић Р. Урош, Небригић З. Сава, Недељковић П. Радивоје, Недељковић С. Станислав, Недељ М. Васа, Немарник С. Жељко, Никчевић С. Живко, Никетић Божидар, Николетић Г. Сава, Николић Д. Часлав, Николић И. Коста, Николић С. Милорад, Нишкић Б. Лазар, Никуландра И. Јосип, Новаковић Ј. Мате, Новаковић С. Нинко, Обрадовић П. Богдан, Обрадовић К. Даница, Обрадовић З. Миленко, Обрадовић Миливоје, Огњановић А. Миливоје, Ограјеншек Р. Руди, Окрајиновић Л. Стеван, Омерчакић Т. Халил, Орбан И. Срећко, Орлић М. Александар, Орешчанин С. Милозан, Остојић М. Бранко, Остојић У. Душан, Остојић И. Иван и Оштрић А. Марко;

борци: Пачић Н. Милош, Пајиновић Д. Александар, Паљазовић Т. Божидар, Панајотовић С. Ча-

слав, Панајотовић Ђ. Миодраг, Панић С. Живојин, Панојковић С. Веселин, Пановић М. Живорад, Пантић Б. Живорад, Парежанин Ј. Милован, Парошки Ј. Нестор, Пауновић Драгутин, Пауновић Војислав, Павичевић К. Живојин, Павковић С. Милан, Павлица М. Душан, Павловић Н. Анте, Павловић В. Ђорђе, Павловић Т. Миодраг, Павловић Р. Павле, Павловић М. Радоје, Павловић С. Владо, Павловић М. Владислав, Печевник Ј. Франц, Пећар Ј. Милан, Пејчиновић С. Радојица, Пејић Г. Душан, Пејић Б. Љубо, Пејовић Ј. Цвета, Пенгов А. Франц, Пенушић Б. Јаксв, Перић С. Михајло, Перић Ц. Мијо, Перић М. Миодраг, Перић С. Предраг, Перић Б. Стипе, Перин З. Божидар, Перишић И. Рајко, Перишић Ж. Слободан, Перкић М. Раденко, Пешић Б. Борислав, Пешић А. Михајло, Пешић Р. Тројан, Петковић С. Рајко, Петковић Д. Славко, Петковић Ј. Станко, Петковић М. Светислав, Петковић Д. Светомир, Петрић Здравко, Петровић Љ. Драгољуб, Петровић Д. Ђорђе, Петровић К. Љубивоје, Петровић Н. Миливоје, Петровић А. Милоје, Петровић М. Мирослав, Петровић Т. Радомир, Петровић Д. Славко, Петровић П. Слободан, Петровић А. Софија, Петровић Е. Срећко, Петровић Ж. Станко, Петровић Т. Стеван, Петровић Г. Светозар, Петровић Ч. Василије и Петровић Ј. Вјекослав;

борци: Подбершчек Ф. Лезнолд, Подгорник Р. Јоже, Покрајац Ј. Шпиро, Полвина М. Милан, Попадић М. Мирослав, Попадић Ј. Остоја, Попов В. Витомир, Поповић В. Милош, Поповић Н. Ђорђе, Поповић М. Атанасије, Поповић Д. Небојша, Пореден Ф. Франц, Поткос Ђ. Стратимир, Потурић Р. Илија, Поваг М. Јаксв, Прајзовић М. Радомир, Предојевић Л. Илија, Прица М. Михајло, Прица В. Радислав, Продановић А. Радивоје, Прстојевић С. Жарко, Прван М. Милан, Пугаљ Ф. Алојз, Пурковић Ђ. Борислав, Путник А. Симо, Путниковић М. Живадин, Раденковић С. Мелентије, Радетић И. Антон, Радетић С. Јован, Радич С. Андрија, Радојичић О. Славко, Радојевић А. Милосав, Радојковић Р. Мика, Радојловић Б. Ђура, Радвановић Ђ. Доброслав, Радвановић М. Ђорђе, Радвановић В. Сократ, Радвановић Т. Величко, Радовић Ј. Жарко, Рајбловић В. Србољуб, Рајковић Н. Душан, Ракетић С. Милош, Ракић М. Радосав, Ранић Добривоје, Распор А. Марља, Рашета Д. Пећар, Рашич Ј. Васа, Рашковић М. Алекса, Рашковић С. Симо, Ремц А. Франц, Рељић С. Властимир, Рибоскић Д. Ђорђе, Рибоскић Б. Милорад, Ристовић Н. Виктор, Ристовски Д. Пане, Рогљић В. Ратко, Росић П. Остоја, Росић Ј. Зорко, Розбаут Р. Рихард, Рупник Ф. Франц, Рупник Ф. Иван, Рустја А. Станислав и Рушић С. Илија.

борци: Салковић Р. Илмат, Санковић И. Андрија, Савић М. Александар, Савић В. Драгомир, Савић А. Љубодраг, Савић Д. Милан, Савић А. Милунка, Савковић П. Мирослав, Савић Љ. Витомир, Савић Т. Владислав, Савић Д. Владислав, Савковић М. Дамјан, Серафимовић Ж. Вера, Сердаревић Ч. Михајло, Север Б. Винко, Симић Љ. Милован, Симић Ж. Сава, Симоновић Т. Јовица, Симоновић В. Мирослав, Симоновић М. Радјко, Сиротић М. Иван, Скенцић Н. Бранко, Скопић Ф. Спасо, Смајић М. Химзо, Смеркар Ф. Иван, Смукс С. Лазар, Сотировић Ј. Божидар, Соивић Ђ. Вељко, Спасић Г. Спасоје, Спасовски Т. Бојан, Србиновић С. Душан, Србљанин М. Милка, Стајић С. Младен, Стаменковић Б. Милорад, Стајић Ј. Димитрије, Станић Н. Душан, Станимиров Ж. Милош, Станимировић Ј. Ђорђе, Станисављевић М. Милија, Станивук М. Жарко, Станковић Т. Цветко, Станковић М. Никола, Станковић А. Славко, Станковић Х. Станоје, Станојевић Ж. Петар, Станојевић Р. Драгутин, Станојевић Љ. Сретен, Станојевић Ђ. Влајко, Станковић М. Станојло и Старчевић И. Павле;

борци: Стефановић Ј. Бранислав, Стефановић Б. Данило, Стефановић Т. Душан, Стефановић Љубин-

ко, Стефановић В. Миодраг, Стефановић Т. Радован, Стефановић Ч. Светозар, Стегонец П. Фране, Стаљић Р. Александар, Степановић М. Мирослав, Стевановић М. Велисав, Стојановић Бранко, Стојановић Ш. Коста, Стојановић Ђ. Нада, Стојановић Ж. Радомир, Стојчевић Д. Александар, Стојичић П. Борисав, Стојиљковић М. Милутин, Стојиљковић Н. Стојан, Стојишић М. Милан, Стојишић Б. Стеван, Стојишић М. Миодраг, Страјиновић Светозар, Стрика Ф. Јован, Студен Ј. Лука, Субин В. Иван, Суботић Ч. Чедо, Суда Ј. Мартин, Сударевић Н. Милован, Суља С. Сулејман, Сузић Н. Петар, Свилар С. Илија, Шабак Т. Дергут, Шаиновић Добривоје, Шалаи Н. Иван, Шарунић П. Албин, Шчекић З. Ђорђе, Шестан А. Иван, Шестан М. Иван, Шименц И. Иван, Шисковски Д. Љубомир, Шкаработ Ф. Бернард, Шкобић М. Иван, Шкобаљ А. Владо, Шкорић М. Драган, Шкрк А. Алојз, Шмаг Ј. Ђорђе, Шобота О. Богдан, Шопаловски Ч. Богдан, Шошић А. Милан, Шпетић Ј. Јоже, Штетић Л. Сава, Штерић Д. Жарко, Штолфи И. Иван, Шукунда М. Никола, Шушић Н. Светозар и Шверко М. Јосип;

борци: Табачки Р. Живан, Тајдић Д. Славко, Талента Ј. Чедомир, Танасић Т. Обрен, Танасковић В. Радован, Тапић Д. Тихомир, Тасић М. Миленко, Тасић С. Владо, Татић Д. Андреја, Терзић Ђ. Драгољуб, Тешић Милорад, Тешић Д. Радина, Тимотијевић В. Смиљко, Тимотијевић С. Тихомир, Тишма Љубомир, Титановић Никола, Тодић П. Миодраг, Тодоровић Б. Боровоје, Тодоровић А. Божић, Тодоровић В. Будимир, Тодоровић Р. Светомир, Тодоровић М. Жарко, Токин Д. Љубиша, Томић Ј. Милан, Томић К. Миливоје, Томић Б. Миодраг, Топаловић М. Драгиша, Топић М. Витомир, Торњански Ђ. Милош, Тошевић В. Божић, Трајинковић Ј. Петар, Трајковић А. Стојадин, Трајковић Р. Тихомир, Тратник А. Иван, Трифунчић Ж. Лепосава, Тркулић С. Костадин, Трипковић Л. Вучко, Тришић Р. Божић, Тривунац Р. Јован, Тубић Д. Драгољуб, Учек К. Јован, Удовичић Силвио, Угарковић М. Даша, Ускоковић Ј. Бранко и Ушић И. Иван;

борци: Вакс С. Нинко, Валенчић А. Анто, Валентић Ф. Лудвиг, Варешко И. Рафаел, Васић Н. Богољуб, Васић Р. Драгољуб, Васић С. Милорад, Васић М. Светислав, Васиљевић Ј. Драган, Батован А. Салватор, Ведер И. Емерик, Велојковски Т. Богдан, Великоња А. Албин, Велимановић Р. Михаило, Велимановић Р. Михаило, Вељанов В. Мире, Вељковић Јован, Веселиновић Ј. Миленко, Веселиновић В. Селимир, Вешић М. Таса, Везоник Љ. Лудвиг, Вицо Ђ. Раде, Вићентијевић М. Милорад, Видић С. Сава, Видојковић В. Александар, Видовић С. Саво, Вигњезић И. Раде, Вијатовић К. Стеван, Вила Ј. Милош, Владић М. Миодраг, Волопиев А. Иван, Војиновић Л. Слободан, Војинић Б. Александар, Волчић Ј. Сретко, Врахџек А. Франц, Врућић М. Велимир, Вучановић Н. Светислав, Вучковић Ј. Боровоје, Вујадиновић В. Борислав, Вујадиновић С. Јелена, Вујанац Р. Жирко, Вукчевић М. Владислав, Вукојевић Н. Душан, Вуковић М. Јован, Вуксановић Т. Бранко, Вулета И. Миленко, Зафировски Р. Димче, Загорац В. Мирослав, Заклан Н. Михајло, Зарић Б. Милун, Зебров Ј. Роберт, Зеца И. Вукосава, Зецић С. Владо, Зејак Ј. Војислав, Зивец Ј. Виктор, Златановић С. Ђорђе, Златар М. Иван, Зорић Б. Ђорђе, Зупин А. Федор, Жен Ф. Габријел, Желча И. Алија, Живалиновић Д. Љубисав, Живанић И. Милан, Живановић П. Чедомир, Живановић П. Доброслав, Живановић Г. Душан, Живановић С. Милош, Живановић Д. Лазар, Живановић М. Лазар, Живановић Р. Синиша,

Живановић Р. Стеван, Живановић П. Живота, Живановић П. Живота, Живковић М. Родољуб, Живковић Д. Александар, Живковић Ј. Боровоје, Живковић Т. Бошко, Живковић Б. Момчило, Живковић В. Тихомир и Живковић Ж. Живко.

Бр. 524

19 октомври 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседатељ,

др И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службениот лист на Народна Република Хрватска, во бројот 18 од 28 февруари 1947 година објавуваат:

Уредба за издавање градежно дрво за обнова на селата уништени и оштетени од војната;

Уредба за оснивање главни дирекции на Министерството на индустријата и рударството;

Правилник за примања во натури на службениците на Министерството на финансите.

СОДРЖАЈ:

Страна

132. Указ за прогласување на поедини претпријатија од општодржавно значење — — — 209
133. Уредба за Фондот на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните откупни претпријатија — — — — — 209
134. Уредба за измени и дополнувања на Уредбата за привремена тарифа на данок на промет на производи — — — — — 210
135. Уредба за оснивање генерални дирекции на извоз и увоз и Главна дирекција за меѓународна шпедиција и јавни складишта — — — — — 210
136. Уредба за оснивање генерални и главни дирекции на Министерството на рударството ФНРЈ — — — — — 211
137. Уредба за правилата на сигурност на рударското работење — — — — — 212
138. Уредба за измена чл. 14 и 18 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и частните претпријатија, частните институции и организации од 20 април 1945 година и ст. 2 чл. 1 Уредбата за правото на работниците, намештениците и учениците во стопанството на надница и плата во случај на болест и несреќа — 212
139. Наредба за дневните оброци на леб — — — 213
140. Напатствие за спроведување Уредбата за доделување помоќ на фамилии чии хранители се навогјат на отслужување сталниот кадар во Југословенската армија — — — 213

Издавач: Републиката на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовић, М. Ј. Ј. р. с. м. р. 20. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград